

## ПРИНЦИПИ НА КЛУБОТ

1. Секој новозапишан член има право на три бесплатни тренинга
2. После третиот тренинг членот задолжително пополнува пристапница и со тоа станува дел од клубот
3. Доколку членот не посетува тренизи подолго од три месеца се брише од евиденцијата на клубот
4. За месечната чланарина одлучува претседателството на клубот
5. Месечната чланарина треба да се подмири до 5-ти во тековниот месец
6. Доколку членот не посети ниту еден тренинг во месецот плаќа 50% од месечната чланарина
7. Доколку тренингот го посетуваат двајца од иста фамилија месечната чланарина за вториот член изнесува 50%
8. Секој член е должен после првото полагање да поседува кимоно и појас во соодветна боја
9. Секој член е должен после својот трет тренинг да извади членска карта во која ќе бидат внесени сите податоци (полагања, семинари, спортска медицина и др.)
10. Секој член е должен два пати годишно да посети спортска медицина поради прегледи, и истиот да биде заверен во членската карта.
11. Секој член е должен да присуствува на семинарите организирани од клубот или од Македонската џиу-џица федерација
12. Секој член е должен да се однесува совесно спрема целата опрема во клубот
13. Тренерот има полно право да исклучи некого од тренингот или од клубот доколку членот не ги почитува правилата и принципите на тренинзите и на клубот
14. Клубот има право да ја смени локацијата (салата) за одржување на тренинзите

Претседател на  
Македонска џиу џица федерација  
Катерина Бошковска

---

Потпис на членот  
(цело име и презиме)

---

Претседател на клуб

-----